



СЛУЖ

НА СОЦИЈ ЛИСТИЧКА ФИ

1830

2

Službeni vjesnik Socij. Repub.
Makedonije

р. феб 51

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски еднојно на хрватскохрватски, словенечки и на македонски јазик. — Огласи според тарифата — Жиро сметка кај Службата на општественото книговодство за претплата, посебни издавања и огласи 090-3-291-3

Среда, 27 с

БЕЛГРАД

БРОЈ 39

ГОД. XXIII

Претплата за 1967 година изнесува 60 (6.000) дин. — Редакција: Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. факс 224 — Телефони: централа 50-931, 50-932, 50-933 и 50-934; Служба за претплата 51-732, Продавна служба 51-671

543.

Врз основа на членот 556 став 2 од Законот за патните исправи на југословенските државјани („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/65, 28/66, 1/67 и 19/67) и членот 82 став 2 од Законот за движењето и престојот на странци во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/65 и 17/67), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ЦЕНИТЕ НА ОБРАСЦИТЕ НА ПАТНИТЕ И ДРУГИ ИСПРАВИ НА ЈУГОСЛОВЕНСКИ ДРЖАВЈАНИ И СТРАНЦИ

1. Органите на управата што според одредбите на Законот за патните исправи на југословенските државјани и на Законот за движењето и престојот на странци во Југославија им издаваат патни и други исправи на југословенски државјани и странци, ги наплатуваат обресците на тие исправи по цената, и тоа за образецот:

	Динари
1) пасош	25
2) заеднички пасош	30
3) патен лист	5
4) патен лист за странци	10
5) патна исправа за бегалци	20
6) патна исправа за лица без државјанство	20
7) туристичка пропусница	2
8) лична карта за странец	2

2. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

II — Бр. 034-8/1
20 септември 1967 година
Белград

Сојузен секретар
за внатрешни работи,
Радован Стијачиќ, с. р.

544.

Врз основа на членот 69 од Законот за измени и дополненија на Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 28/66), сојузниот секретар за надворешна трговија издава

НАРЕДБА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ДОГОВАРАЊЕ И ИЗВРШУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ НА ИЗВОЗ НА ВИНО

1. Договорарањето и извршувањето на работите на извоз на вино на пазарот на Сојузна Република Германија се врши под условите предвидени со оваа наредба.

2. Производителите и извозниците на вино се должни да им го доверат договарањето и извршувањето на работите на извоз на вино на пазарот од точката 1 на оваа наредба на следните претпријатија.

„Навиг“, Белград; „Винопродукт“, Загреб; „Ис-
травино“, Ријека; „Далмацијавино“, Сплит; „Слове-
нијавино“, Љубљана; „Жупски рубин“, Крушевац и
„Тиквеш“, Кавадарци.

Договарањето и извршувањето на работите на извоз на вино ќе се врши под условите предвидени во спогодбата склучен на 13 септември 1967 година помеѓу претпријатијата од ставот 1 на оваа наредба, која е депонирана во Сојузната стопанска комора.

3. Оваа наредба ќе се применува на договорите за работите на извоз на вино што ќе се склучат од денот на влегувањето во сила на оваа наредба до 30 јуни 1968 година.

4. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

II. бр. 70/2

13 септември 1967 година
Белград

Сојузен секретар
за надворешна трговија,
др Васил Гривчев, с. р.

545.

ИЗВЕШТАЈ

НА СОЈУЗНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА РЕ-
ЗУЛТАТОТ НА ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ ИЗБОРИ НА
ПРАТЕНИК ЗА ПРОСВЕТНО-КУЛТУРНИОТ СО-
БОР НА СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА ВО ИЗБОР-
НАТА ЕДИНИЦА 15 — НОВО САРАЕВО

ДО СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА

— Просветно-културен собор —

Белград

Сојузната изборна комисија ги прими изборните акти што се однесуваат на дополнителните избори одржани во Изборната единица 15 — Ново Сараево, та во смисла на членот 103 став 3, во врска со членот 158 од Законот за изборот на сојузните пратеници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 8/67), поднесува

ИЗВЕШТАЈ

ЗА РЕЗУЛТАТОТ НА ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ ИЗБО-
РИ НА ПРАТЕНИК ЗА ПРОСВЕТНО-КУЛТУР-
НИОТ СОБОР НА СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА ВО
ИЗБОРНАТА ЕДИНИЦА 15 — НОВО САРАЕВО

I. Дополнителните избори на пратеник за Про-
светно-културниот собор на Сојузната скупштина
во Изборната единица 15 — Ново Сараево, распи-

шани со Одлуката за распишување дополнителни избори за Просветно-културниот собор на Сојузната скупштина („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/67), се одржани на 6 септември 1967 година.

II. Со спроведувањето на изборите, под надзор на сојузната изборна комисија, раководеа Републичката изборна комисија за избор на сојузни пратеници на СР Босна и Херцеговина и Општинската изборна комисија за избор на сојузни пратеници за Изборната единица 15 — Ново Сараево.

III. Гласањето е вршено за кандидатот чија кандидатура е потврдена од Општинската изборна комисија за избор на сојузни пратеници за Изборната единица 15 — Ново Сараево и, во смисла на членот 85 од Законот за изборот на сојузните пратеници, навремено објавена.

IV. Резултатот на изборите во наведената изборна единица ги утврди надлежната општинска изборна комисија на начинот пропишан во чл. 97, 98, 100, 101 и 102 од Законот за изборот на сојузните пратеници.

V. Сојузната изборна комисија ги прегледа изборните акти, што се однесуваат на дополнителните избори на пратеник за Просветно-културниот собор на Сојузната скупштина во Изборната единица 15 — Ново Сараево, и не најде неправилности што би влијаеле врз резултатот на изборите.

VI. Општинската изборна комисија за избор на сојузни пратеници за Изборната единица 15 — Ново Сараево го утврди следниот резултат на дополнителните избори, и тоа:

1. Изборна единица 15 — Ново Сараево

Во Собранието на општина Хаџиќи:

вкупен број одборници — — — — —	51
гласаа за кандидатот Самарџиќ др Ѓорѓе —	34

Во Собранието на општина Илиџа:

вкупен број одборници — — — — —	70
гласаа за кандидатот Самарџиќ др Ѓорѓе —	43

Во Собранието на општина Калиновик:

вкупен број одборници — — — — —	39
гласаа за кандидатот Самарџиќ др Ѓорѓе —	29

Во Собранието на општина Ново Сараево:

вкупен број одборници — — — — —	100
гласаа за кандидатот Самарџиќ др Ѓорѓе —	55

Во Собранието на општина Олово:

вкупен број одборници — — — — —	48
гласаа за кандидатот Самарџиќ др Ѓорѓе —	37

Во Собранието на општина Трново:

вкупен број одборници — — — — —	44
гласаа за кандидатот Самарџиќ др Ѓорѓе —	39

Во Собранието на општина Вогошќа:

вкупен број одборници — — — — —	47
гласаа за кандидатот Самарџиќ др Ѓорѓе —	31

За пратеник е прогласен Самарџиќ др Ѓорѓе, од Сараево, кој доби мнозинство гласови на одборниците во секое од општинските собранија од подрачјето на изборната единица.

VII. Во прилог на овој извештај се доставуваат изборните акти што се однесуваат на овие дополнителни избори.

Бр. 336

18 септември 1967 година
Белград

Сојузна изборна комисија

Секретар,
Бошко Кециан, с. р.

Претседател,
Тихомир Јаниќ, с. р.

Членови:

Борислав Личеноски, с. р. Слобода Селиќ, с. р.
др Ана Јурин-Жилиќ, с. р. Трајко Трајковски, с. р.

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ РЕПУБЛИКИ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

„Службени лист Социјалистичке Републике Босне и Херцеговине во бројот 40 од 31 декември 1966 година објавува:

Уредба за престанок на важењето на Уредбата за посебните услови за основање и работа на претпријатијата, дуќаните и погоните за примарна преработка на дрво;

Правилник за дознаката, сечата, жигосувањето и превозот на дрво;

Наредба за програмата на задолжителната имунизација на населението против заразни болести во 1967 година;

Упатство за шумскиот ред;

Одлука за основање постојан Одбор за унапредување на финансирањето и организацијата на социјалното осигурување;

Одлука за основање Комисија за претходно разгледување на договори со определени здравствени установи;

Одлука за основање постојан Одбор за рехабилитација и запослување на инвалиди.

Во бројот 1 од 23 јануари 1967 година објавува:

Закон за утврдување на катастарскиот приход;

Правилник за катастарот на шумите;

Правилник за испитите на вонредните ученици во стручните училишта;

Правилник за полагање завршен испит за квалификувани и висококвалификувани возачи на моторни возила во патниот сообраќај;

Правилник за полагање поправителен и класов испит во стручните училишта;

Правилник за доделување кредит и за расподелба на станова од Фондот на Републиката заедница на социјалното осигурување на работниците за решавање на станбените потреби на пензионерите и инвалидите;

Одлука за употреба на средствата на Фондот на Републиката заедница на социјалното осигурување на работниците за решавање на станбените потреби на пензионерите и инвалидите;

Одлука за измени и дополнењата на Одлуката за пензиските основи за определување на правата од социјалното осигурување, за преведување на пензиите и за плаќање на придонесот за социјално осигурување на лицата што вршат самостојни дејности;

Дополненија во пречистениот текст на постојаните судски толкувачи.

Во бројот 2 од 30 јануари 1967 година објавува;

Одлука за разрешување и избор на пратеници на Републичкиот собор во Сојузниот собор на Сојузната скупштина (Соборот на народите);

Одлука за именување претседател на Републичкиот совет за научна работа;

Одлука за именување Републички јавен правобранител;

Одлука за именување членови на Управниот одбор на Републичкиот фонд на водите;

Одлука за избор на судија на Окружниот стопански суд во Тузла;

Уредба за класификација на водите;

Решение за давање согласност да ја продолжи работата како стопанска организација Сервисот за работите на републичките инвестиции на општествениот стандард во Сараево;

Решение за разрешување директорот на Заводот за заштита на културните споменици на БиХ;

Правилник за престанок на важењето на Правилникот за техничката опременост на претпријатијата, дуќаните и погоните за примарна преработка на дрво;

Правилник за начинот на остварување на здравствената заштита на учесниците во НОВ;

Статут на Републичката заедница на социјалното осигурување на земјоделците Сараево;

Исправка на Законот за финансирање на образованието и воспитувањето;

Исправка на Законот за височината на водниот придонес за 1967 година.

Во бројот 3 од 6 февруари 1967 година објавува:

Упатство за начинот на пресметување на водниот придонес;

Одлука на Уставниот суд на БиХ за поништување дела на одредбата од членот 3 на Правилникот за измена и дополние на Правилникот за распределба на личните доходи во органите на управата на Собранието на општина Бос. Петровац;

Договор за здравствено осигурување на возачите-членови на Здружението на возачите и автомеханичарите на БиХ што вршат јавен превоз на патници со автотакси и јавен превоз на предмети со моторни возила во друмскиот сообраќај;

Исправка на Упатството за шумскиот ред.

Во бројот 4 од 13 февруари 1967 година објавува:

Одлука за определување на јавните патишта од II и III ред;

Наредба за дополние на Наредбата за занаетчишките дејности за чие вршење е потребно познавање на техничките прописи и прописите за заштита при работата;

Наредба за дополние на Наредбата за определување на занаетчишките дејности што се сметаат слични на занаетчишката дејност;

Решение за разрешување и назначување директор на Републичката управа за ветеринарство;

Одлука на Уставниот суд на БиХ за поништување на одредбата од ставот 2 на членот 28 на Одлуката за уредување и користење на градското земјиште на Собранието на општина Бања Лука;

Одлука за видовите здравствени услуги за кои не може да се установи задолжително учество на осигурените лица во поднесувањето на трошоците;

Одлука за височината на учеството на осигурените лица во трошоците за користење на издадените лекови;

Одлука за височината на учеството на осигурените лица во 1967 година во трошоците за забнотехничка помош, забно-протетични средства, ортопедски чевли и други видови ортопедски и други помагала и санитарни справи;

Одлука за ризиците на задолжителното здравствено реосигурување на работниците, за височината на надоместокот и за тарифата на премиите за реосигурените случаи во 1967 година;

Одлука за надоместоците што им припаѓаат на комуналните заедници на социјалното осигурување на работниците на име подмирување на трошоците за професионална рехабилитација и запослување на инвалидите на трудот од фондот на инвалидското и пензиското осигурување;

Одлука за условите за здобивање и определување на правото на заштитен додаток на уживателите на пензии;

Одлука за височината на надоместокот на инвалидите на трудот поради помал личен доход на друга работа;

Одлука за пресметување и плаќање на придонесот за здравствена заштита на уживателите на пензии и инвалидни во 1967 година;

Одлука за издвојување и распределба на средствата за сигурносна и валоризациона резерва на Фондот на инвалидското и пензиското осигурување за 1967 година;

Одлука за пресметувањето и плаќањето на придонесот за социјално осигурување и додатокот на деца на куќните помошнички;

Одлука за височината на материјалното обезбедување на инвалидите на трудот кај кои инвалидността настапила како последица од болест или повреда вон работата;

Финансиски план на приходите и расходите на Фондот на задолжителното здравствено реосигурување на работниците за 1967 година.

Во бројот 5 од 15 февруари 1967 година објавува:

Закон за измени и дополненија на Законот за изборот на општински и околиски одборници;

Закон за измени и дополненија на Законот за изборот на републички пратеници;

Закон за изборот на општински одборници (пречистен текст);

Закон за изборот на републички пратеници (пречистен текст);

Одлука за престанок на мандатот на пратениците на Социјално-здравствениот собор во изборните единици 24 Дервента и 44 Илиџа;

Одлука за распишување дополнителни избори за пратеници на Социјално-здравствениот собор во изборните единици 24 Дервента и 44 Илиџа;

Одлука за распишување избори на пратеници за Собранието на СР БиХ во изборните единици во кои мандатот на пратеникот му истекува во 1967 година;

Правилник за полагање вонреден испит во основното училиште.

Во бројот 6 од 20 февруари 1967 година објавува:

Закон за Буџетот на Социјалистичка Република Босна и Херцеговина за 1967 година;

Закон за употреба на делото на републичките средства за инвестиции во стопанството во 1967 година;

Закон за измени и дополненија на Законот за придонесите и даноците на граѓаните;

Закон за измени и дополненија на Законот за финансирање на општествено-политичките заедници;

Закон за радио-дифузните установи;

Закон за височината на приходите на домаќинството за утврдување на правото на додаток на деца;

Закон за највисоката граница на стопата на вонредниот придонес за основно здравствено осигурување на земјоделците за 1966 година;

Закон за основање Арбитража за решавање на споровите помеѓу здравствените установи и организациите на социјалното осигурување;

Закон за средствата за изградба на станови за републичките органи;

Закон за измени и дополненија на Законот за определување на гранките, групите односно подгрупите на дејностите во кои може да се определи додатен придонес за здравствено осигурување;

Закон за овластување Извршниот совет за пропишување на основите за склучување договори помеѓу организациите на социјалното осигурување и здравствените установи;

Закон за овластување Извршниот совет за донесување прописи од членот 63 став 3 на Основниот закон за организирањата и финансирањето на социјалното осигурување;

Закон за Специјалната болница за детски болести „Немања Влатковик“;

Одлука за именување Републичка изборна комисија за избор на републички пратеници;

Одлука за поблиското определување на условите за користење кредити за изградба на основни училишта и училишта од втор степен;

Решение на Републичката изборна комисија за именување општински изборни комисији за избор на републички пратеници;

Договор за социјално осигурување на филмските работници.

УРАДНИ ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА

„Урадни лист Социјалистичке Републике Словеније“ во бројот 1 од 12 јануари 1967 година објавува:

Закон за здравствената заштита на земјоделците-борци во Народноослободителната војна и на членовите на нивните семејства (пречистен текст).

Во бројот 2 од 26 јануари 1967 година објавува само прописи на општинските собранија.

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА СРБИЈА

„Службени гласник Социјалистичке Републике Србије“ во бројот 6 од 18 февруари 1967 година објавува:

Закон за измени и дополненија на Законот за изборот на пратеници на Собранието на СР Србија;

Закон за измени и дополненија на Законот за изборот на одборници на општинските и околиските собранија;

Закон за измени и дополненија на Законот за основање општини во СР Србија;

Закон за измени на Законот за изборните единици за избор на пратеници на Собранието на СР Србија;

Одлука за распишување општи избори за една половина пратеници на Собранието на СР Србија;

Одлука за распишување општи избори за една половина одборници на општинските собранија;

Одлука за користење на приходите што ги остваруваат заеднички општи служби на републичките органи во рамките на својата дејност од услугите на други органи;

Упатство за начинот на извршување на обврските на околиите и за користењето на непотрошените средства;

Одлука на Уставниот суд на Србија за поништување на одлуките на Собранието на општина Земун за воведување самопридонес во месната заедница Сурчин за 1966 година;

Решение за именување членови на покраинските изборни комисији односно на градската изборна комисија за спроведување на изборите за одборници на општинските собранија;

Решение за именување членови на општинските изборни комисији за спроведување на изборите за пратеници на Собранието на СР Србија.

Во бројот 7 од 21 февруари 1967 година објавува:

Закон за изборот на одборници на општинските собранија (пречистен текст);

Закон за изборот на пратеници на Собранието на СР Србија (пречистен текст);

Одлука за основање Комисија за изработка Предлог одлука за измени и дополненија на Деловникот на Просветно-културниот собор;

Одлука на надоместоците за патните и други трошоци на членовите на Собранието на Републичката заедница на социјалното осигурување на работниците;

Одлука за најмалиот постојан износ на име удел на осигурените лица во трошоците за издадените лекови и за пренесувањето на овластувањето на собранијата на комуналните заедници на социјалното осигурување на работниците да го утврдуваат постојаниот износ на уделот на осигурените лица во трошоците за користење на издадените лекови;

Одлука за височината на уделот на осигурените лица во поднесувањето на трошоците за забно-протетични средства, ортопедски чевли и одделни ортопедски помагала во 1967 година;

Одлука за видовите здравствени услуги за кои не може да се установи задолжителен удел на осигурените лица во трошоците;

Упатство за измени и дополненија на Упатството за пропишување на обрасците за избор на одборници на општинските и околиските собранија;

Упатство за измени и дополненија на Упатството за пропишување на обрасците за извршување на Законот за изборот на пратеници на Собранието на СР Србија;

Решение за именување членови на општинските изборни комисији за спроведување на изборите за одборници на општинските собранија.

СОДРЖИНА:

Страна

543. Решение за определување цените на обрасците на патните и други исправи на југословенски државјани и странци — 1003
544. Наредба за определување на стопанските организации за договарање и извршување на работите на извоз на вино — 1005
545. Извештај на Сојузната изборна комисија за резултатот на дополнителните избори на пратеник за Просветно-културниот собор на Сојузната скупштина во Изборната единица 15 — Ново Сараево — 1005